

Врз основа на член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на 12.09.2017 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

I

СЕ ОТПОВИКУВААТ одобријата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 109632, 109491 и 109487 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на корисникот Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје со адреса на ул. Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија - 8-ми кат во Скопје, по барање на корисникот.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

III

Ова решение е конечно.

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации има издадено одобрија за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 109632, 109491 и 109487 на корисникот Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје со адреса на ул. Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија - 8-ми кат во Скопје.

Корисникот ОНЕ.ВИП ДОО Скопје до Агенцијата за електронски комуникации достави барање број уп1-бр.0802-1089 од 11.09.2017 година за отповикување на одобријата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 109632, 109491 и 109487.

Врз основа на горенаведеното, согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации
Наш број: уп1-бр.0802-1089
Скопје 12-09-2017

12-09-2017

По овластување од Директорот,
Игор Бојаџиев

Доставено до:

- странка
- архива
- Сектор за радиокомуникации
- Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенциите
- Сектор за финансии и сметководство

